

### Цели на фондот

Фондот е наменет за сите оние клиенти кои сакаат да остварат атрактивен принос преку искористување на глобалниот раст на светската економија, особено во најразвиените економии во светот како САД, Германија и Швајцарија. Приносот ќе се остварува преку вложување на имотот на фондот во големите компании кои ја креираат глобалната побарувачка, кои се двигатели на економскиот развој и носители на иновации. Преку вложување во фондот клиентите ќе обезбедат диверзификација на својот капитал и ќе ги остварат своите специфични финансиски цели, со истовремено висока ликвидност на вложувањето.

\* Детални информации може да најдете во Проспектот.

### Податоци за фондот

Име на фондот	ВФП Премиум Инвест
Датум на основање	04.12.2014
Валута на уделите	МКД
Нето вредност	<b>61.049.980,83</b>
Цена на уделот	<b>107,3080</b>
Минимален износ на вложување*	
Стандардна девијација	1,41%
Ризична класа	1

\* во зависност од програмата која ја бира клиентот.

### Надместоци

Надоместоци на товар на инвеститорот:

до 920.000 ден	5,0%
920.001 - 1.535.000	4,5%
1.535.001 - 3.070.000	4,0%
3.070.001 - 6.145.000	3,5%
Влезна провизија	
6.145.001 - 15.370.000	3,0%
15.370.001 - 30.745.000	2,5%
30.745.001 - 61.490.000	2,0%
61.490.001 - 153.745.000	1,5%
над 153.745.001	1,0%

Надомест за излез не се наплатува (0%)


Надоместоци на товар на фондот:

Надомест за управување	2% годишно
Надомест на депозитарна банка	0,25% годишно

### Остварен принос

	Просечен принос	
	12 месеци	/
Принос за 2014	2 години	/
	5 години	/
	од основање	0,18%

### Изложеност по вид на инструмент




Извештајот за Структура на портфолио на фондот се изготвува на квартална основа и истиот се објавува на интернет страната на Друштвото. Приносите објавени во извештајот се релано остварени во минатото и истите треба да се земаат како индикација односно не се гаранција за идните приноси. Детална информација за фондот може да дојдете во Проспектот и Статутот на фондот објавени на интернет страната [www.wvpfondovi.mk](http://www.wvpfondovi.mk) на телефон 02/ 328 0082 или на една од следните email адреси [info@wvpfondovi.mk](mailto:info@wvpfondovi.mk) [contact@wvpfondovi.mk](mailto:contact@wvpfondovi.mk).


### ТОП 10 КОМПАНИИ

Bayer AG	4,64%
Fresenius SE & Co KGaA	4,21%
Daimler AG	4,17%
Munich Re AG	4,05%
BMW AG	3,94%
Linde AG	3,83%
Roche Holding AG	3,76%
L'Oreal SA	3,46%
Berkshire Hathaway Inc	3,36%
Nestle SA	3,13%


### Вредност на удел



### Географска изложеност



### Секторска изложеност



### Валутна изложеност

